

Врз основа на член 37 став (1) точка 1) алинеја 1) од Законот за енергетика* („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19), член 109 став (4) од Законот за општата управна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 124/15) и член 15 од Правилата за постапување по приговори и за разрешување на спорови („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.106/20), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 25 март 2021 година донесе

РЕШЕНИЕ

за одбивање на приговор

1. Приговорот на Ристо Антароров со бр. УП2 09-56/21 од 22 февруари 2021 година, против Решението со кое се одбива барањето за времено исклучување на посебен дел од објект од системот за централно греење на Снабдување со топлина БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје бр. 03-505/1 од 09.02.2021 година, СЕ ОДБИВА.
2. Решението со кое се одбива барањето за времено исклучување од системот за дистрибуција на топлинска енергија на Снабдување со топлина БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје бр. 03-505/1 од 09.02.2021 година СЕ ПОТВРДУВА.
3. Оваа решение влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува на веб страницата на Регулаторна комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

Образложение

Ристо Антароров до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика) поднесе приговор бр. УП2 09-56/21 од 22 февруари 2021 година, против Решението со кое се одбива барањето за времено исклучување на посебен дел од објект од системот за централно греење на Снабдување со топлина БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје бр. 03-505/1 од 09.02.2021 година, (во понатамошниот текст: Снабдување БЕ Скопје).

Именуваниот поднел барање до Снабдување БЕ Скопје за исклучување од системот за стан на ул. Рузвелтова бр.68-3/3, Скопје.

Постапувајќи по барањето, Снабдување БЕ Скопје како првостепен орган во постапката донел Решение со кое се одбива барањето за времено исклучување на посебен дел од објект од системот за централно греење бр.03-505/1 од 09.02.2021 година.

Незадоволен од решението на Снабдување БЕ Скопје, именуваниот поднесе приговор до Регулаторната комисија за енергетика.

На 17 март 2021 година беше одржана седница на Комисија за постапување по приговори и разрешување на спорови од областа на природен гас, топлинска енергија и течни горива. На седницата се изврши увид во приложените докази од страна на подносителот на приговорот и тоа:

- Копија од лична карта,
- Имотен лист бр. 10655 издаден од Агенција за катастар на недвижности,
- Изјава дека станот за кој бара исклучување нема да го издава под закуп,
- Налог од трансакциска сметка бр. 171517,
- Фактури за потрошена електрична енергија и
- Решение со кое се одбива барањето за времено исклучување на посебен дел од објект од системот за централно греење на Снабдување со топлина БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје бр. 03-505/1 од 09.02.2021 година.

Регулаторната комисија за енергетика при разгледувањето на приговорот утврди дека истиот не е основан.

Согласно член 54 став (3) од Правилата за снабдување со топлинска енергија („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 65/19, 162/19, 233/20 и 312/20), за грејна сезона 2020/2021 потрошувачот до снабдувачот може да поднесе барање за поединечно времено исклучување на посебен дел од објектот а согласно член 54 став (4) и (5) од истите Правила, кон барањето за времено исклучување потрошувачот поднесува Изјава за времено некористење на посебниот дел од објектот, заклучно со 31 октомври 2020 година. Од доставената документација се увиде дека барањето доставено до снабдувачот не е поднесено согласно утврдениот рок во горенаведените Правила.

Имајќи го во предвид горенаведеното, се одлучи како во диспозитивот на оваа решение.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение може да се поведе управен спор пред Управен суд на Република Северна Македонија во рок од 30 дена од денот на приемот на истата.

УП2 09-56/21
25 март 2021 година
Скопје

Претседател на Регулаторна комисија за
енергетика и водни услуги на
Република Северна Македонија
Марко Бислимоски